

## Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 9

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Центар за развој на Југозападниот плански регион**

I.1.2) Адреса: **Партизанска бб, П.Фах 27**

I.1.3) Град и поштенски код: **Струга 6330**

I.1.4) Интернет адреса:


I.1.5) Лице за контакт: **Ваљон Каба**, адреса на е-пошта: **valon.kaba@southwestregion.mk** телефон/факс: **046701005/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на материјали за АОП	30237000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	84.746,00 ден.	Март		
Набавка на масло и гориво	09132100-4	Стоки	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Март		
Набавка на моторно возило	34110000-1	Стоки	Отворена постапка	1.059.322,00 ден.	Март		
Набавка на ИТ опрема (персонални компјутери со ОС)	48624000-8 30213000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	338.983,00 ден.	Април		
Набавка на софтвер (финан. и проек. менаџмент, архивско работење)	48000000-8 48920000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Јуни		
Набавка на мобилни телефони	32250000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	196.100,00 ден.	Јули		
набавка на мебел	39000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	84.746,00 ден.	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги



Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Услуги за организирање на 4 регионални форуми, 2 работилници за иновативни проекти, 2 обуки за бизнис секторот	55120000-7	Услуги	Други огласи	422.732,00 ден.	Јануари	Постапката ќе се води соогласно потпишаниот Договор со МЛС и СДЦ и соогласно Упатството за начинот на постапување, планирање, известување и документирање на активностите од донаторски средства	
Изработка на интегрирана ВЕБ страна и Хостирање и ажурирање (ЦР и БизЦентар)	72415000-2 72212224-5	Услуги	Набавки од мала вредност	86.441,00 ден.	Март	Интегрирање на <a href="http://www.southwestregion.mk">www.southwestregion.mk</a>	
Услуги за подготовка на Програмата за развој на ЈЗПР 2020-2024	73000000-2	Услуги	Други огласи	416.651,00 ден.	Април	Постапката ќе се води соогласно потпишаниот Договор со МЛС и СДЦ и соогласно Упатството за начинот на постапување, планирање, известување и документирање на активности	
Воздушен и копнен транспорт на луѓе	60100000-9 60400000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	211.864,00 ден.	Април		
Услуги за изработка на технички спецификации за тендерски постапки	79418000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	169.491,00 ден.	Април		
Дигитализација на урбанистичко планска документација и креирање подземен катастар во ЈЗПР (ПР02/2020)	72212332-5	Услуги	Отворена постапка	13.715.826,00 ден.	Април		
Услуги за вршење писмен превод за МК-АЛ-ТР-АН-ГЕ (за тековни/веб/печатени и проекти)	79530000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	262.712,00 ден.	Мај		
Симултан/консекутивен превод АЛ-МК	79530000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	84.746,00 ден.	Мај		
Услуги за лектура и коректура на писмен превод за МК-АЛ-ТР-АН-ГЕ (за тековни/веб/печатени и проекти)	79540000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	135.593,00 ден.	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Телекомуникациски услуги	64200000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	84.746,00 ден.	Мај	Интегрирани услуги (фиксни и мобилни телефони, Интернет)	
Услуги за техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти (ПРОЗ/БРР/2020)	71242000-6 71314000-2	Услуги	Отворена постапка	9.838.467,00 ден.	Мај	Проектот е доставен до БРР во декември 2019	
Услуги за медиумски презентации и маркетинг	79342000-3 79342200-5	Услуги	Набавки од мала вредност	127.119,00 ден.	Јуни		
Услуги за копирање, печатење, издавање за тековни активности	22000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Јуни		
Услуги за надзор при изведба на објекти	71251000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	130.024,00 ден.	Август		
Истражување за потребите на Центарот за развој на ЈЗПР и БизЦен	73200000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	84.745,00 ден.	Септември		
Консултантски услуги за подготовка и имплементација на проекти	75112100-5	Услуги	Набавки од мала вредност	169.491,00 ден.	Октомври		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Работи за Реализација на пилот активност од Стратегијата за иновации	45453000-7	Работи	Отворена постапка	2.194.964,00 ден.	Март	Проектот ќе се финансира преку објавен повик за Грантова шема за иновативни проекти, во рамки на ПР Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој финансиран од СДЦ и МЛС. По завршување на работилници подготовка на концепти и достава на Апликација	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8ми Март„-Струга (ПР01/БРР/2020)	45453000-7	Работи	Отворена постапка	2.433.034,00 ден.	Мај	Проектот е доставен до БРР во декември 2019	
Изведба на работи за реконструкција на ОУ „Ристе Ристески,, Дебар	45453000-7	Работи	Отворена постапка	2.397.542,00 ден.	Мај	Проектот е доставен до БРР во декември 2019	
Изведба на работи за реконструкција на фасада во Дом на Култура - Вевчани (ПР01/БРР/2020)	45453000-7	Работи	Отворена постапка	2.107.745,00 ден.	Мај	Проектот е доставен до БРР во декември 2019	
Изведба на работи за реконструкција на Културно-историски објект во село Требеништа-Дебарца (ПР01/БРР/2020)	45453000-7	Работи	Отворена постапка	2.118.644,00 ден.	Мај	Проектот е доставен до БРР во декември 2019	
Изведба на работи за реконструкција на прозори и врати во „Адм.зграда Општина Струга,, ОУ „Христо Узунов,, Охрид, ОУ „Санде Штерјоски,, Кичево (ПР01/БРР/2020)	45453000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	11.710.133,00 ден.	Јуни	Проектот е доставен до БРР во декември 2019	 
Изведба на инвестициски инфраструктурен проект "Реконструкција и опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Св.Еразмо" во рамки на проектот: „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“	09331000-8 45453000-7 45315000-8 42120000-6	Работи	Отворена постапка	6.945.471,00 ден.	Јули	Проектот ќе се финансира по објавениот повик за Грантова шема за инвестициски проекти во рамки на ПР Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој финансиран од СДЦ и МЛС По завршување на форумите подготовка на Концепти и Апликација и доставување до СДЦ МЛС	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција и опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Св. Еразмо (по втор пат)	45453000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	6.865.311,00 ден.	Септември		
	42120000-6						
	45315000-8						
	09331000-8						
Реконструкција и опремување на современ центар за физикална терапија во болницата Св.Еразмо (по трет пат)	45315000-8	Работи	Поедноставена отворена постапка	6.865.311,00 ден.	Октомври		
	42120000-6						
	45453000-7						
	09331000-8						

Датум на првична објава на ЕСЈН **24.01.2020**

Датум на објава на верзија **07.10.2020 11:30**